

# Службен весник

## на Република Македонија

Број 223

6 декември 2018, четврток

година LXXIV

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3995. <b>Решение</b> за исправка на Решението за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес .....	2	4002. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..	4
3996. <b>Решение</b> за поништување на Решението за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија.....	2	4003. <b>Одлука</b> за изменување на одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..	4
3997. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..	2	4004. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..	4
3998. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..	3	4005. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..	4
3999. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..	3	4006. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..	5
4000. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..	3	4007. <b>Решение</b> за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија ..	5
4001. <b>Одлука</b> за изменување на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија..	3		

	Стр.		Стр.
4008. Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	5	4011. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	6
4009. Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	5	4012. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	7
4010. Решение за изменување на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	6	4013. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	14
		4014. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	14
		4015. Решение од Комисија за заштита на конкуренцијата.....	15
		4016. Решение од Комора на извршителите на Република Македонија.....	15
		<b>Огласен дел</b> .....	<b>1-112</b>

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3995.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016 и 37/2016), член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018) и член 97 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/2015), Владата на Република Македонија, донесе

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - ВЕЛЕС

1. Во решението за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес бр.24-9369/1 од 9 октомври 2018 година, се врши исправка така што во точка 2 од решението наместо зборовите: „Александар Синешиќ“ треба да стои „Александар Цимишиќ“.

2. Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши исправката.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 9369/4                      Претседател на Владата  
4 декември 2018 година            на Република Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

## 3996.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 27 ноември 2018 година, донесе

## РЕШЕНИЕ ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ В.Д. ЧЛЕН И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Со ова решение се поништува Решението за разрешување в.д. член и именување член на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија бр.24-10738/1 од 20 ноември 2018 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 10738/2                      Претседател на Владата  
27 ноември 2018 година            на Република Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

## РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

### 3997.

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-83/13 од 27.5.2013 година, објавено во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр.78/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-83/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

### 3998.

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-86/15 од 24.7.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.126/15, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

3. Ова Одлука влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-86/15  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

### 3999.

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-88/15 од 24.07.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.126/15, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-88/15  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

### 4000.

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-171/13 од 29.07.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.108/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје”, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а”.

3. Ова Одлука влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-171/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

### 4001.

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ**  
**НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-**  
**НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ**  
**ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-195/17 од 18.12.2017 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.188/17, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-195/17  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4002.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ**  
**НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-**  
**НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ**  
**ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-215/13 од 10.12.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.172/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Одлука влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-215/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4003.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ**  
**НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧ-**  
**НА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ**  
**ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-217/13 од 10.12.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.172/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-217/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4004.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-**  
**НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИ-**  
**ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИ-**  
**ЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Решението за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-82/13 од 27.5.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.78/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-82/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4005.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-**  
**НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-**  
**ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-**  
**ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-85/15 од 24.07.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.126/15, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-85/15  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4006.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-**  
**НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-**  
**ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-**  
**ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-87/15 од 24.07.2015 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.126/15, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-87/15  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4007.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-**  
**НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-**  
**ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-**  
**ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Решението за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-170/13 од 29.7.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.108/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-170/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4008.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕК-**  
**НУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗ-**  
**ВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗ-**  
**ВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-194/17 од 18.12.2017 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.188/17, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-194/17  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4009.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Решението за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-214/13 од 10.12.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.172/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-214/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**4010.**

Врз основа на член 24 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), , а во врска со член 241 став 1 и став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на ден 23.11.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. Во точката 1 на Решението за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-216/13 од 10.12.2013 година, објавено во „Службен весник на Република Македонија“ бр.172/13, зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

2. Во точката 2 алинеја 1, назив и седиште: зборовите „бул. Јане Сандански бр.113/12 Скопје“, се заменуваат со зборовите „ул. Пајак, бр.2а“.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-216/13  
23 ноември 2018 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимоски, с.р.**

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА****4011.**

Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата составена од Чедомир Краљевски - претседател, Благој Чурлинов и Насер Жарку - членови, врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и член 45 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на РМ“ бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), постапувајќи во постапка поведена по службена должност со заклучок ПП. бр. 09-24/1 од 26.5.2015 година против Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје, со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Македонија, застапувано од полномошник Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ од Скопје и

DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED, Лондон, Обединето Кралство, со седиште на Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Обединето Кралство, преку полномошник Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски од Скопје, заради утврдување на прекршок од член 59 став (1) точка 1) од Законот, на седницата одржана на 29.12.2016 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

1. Се утврдува дека:

- Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. Партизански Одреди 70/5, ДТЦ Алуминка, 1000 Скопје, Македонија, со ЕМБС xxx, ЕДБ xxx, жиро сметка бр. xxx, застапувано од xxx управител, преку полномошник Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ од Скопје и

- DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED, Лондон, Обединето Кралство, со седиште на Discovery House, Chiswick Park, Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Обединето Кралство, со регистрационен бр. xxx, Ситибанк Лондон, IBAN xxx SVIFT xxx, застапувано од Николас Бонард и Хестер Вили директори, преку полномошник Адвокатско друштво Константиновиќ и Милошевски од Скопје

на ден 9.11.2009 година склучиле забранет договор за дистрибуција на канали – листа на рокови кои се емитуваат на територијата на Република Македонија, на начин што во договорот вградиле одредба под наслов “Јазик на каналот/превод” според која DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED се согласува македонскиот превод за каналите кои се предмет на договорот да не им биде ставен на располагање на било која друга телевизиска платформа/дистрибутер на територијата на Република Македонија за време на важење на предметниот договор, освен на Македонски Телеком и компаниите поврзани со него, како и на компаниите номинирани од DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED на или после 1 јануари 2013 година, под услов тоа да го одобри Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје,

со која одредба договорните страни применуваат различни услови за исти или слични правни работи со други трговски партнери, со што другите трговски партнери се ставаат во понеповолна конкурентска позиција на пазарот на документарни/едукативни канали со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија, со што сториле прекршок од член 59 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14 и 53/16), во смисла на член 7 став (1) точка 4) од истиот Закон, за што на сторителот Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје му се изрекува санкција - глоба во износ од 2.737.000,00 денари, што

претставува xxx% од вредноста на вкупниот годишен приход на Диги Плус Мултимедиа ДООЕЛ Скопје остварен во 2015 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка, додека на сторителот DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED, Лондон, Обединето Кралство му се изрекува санкција- глоба во износ од 3.776.000,00 денари, што претставува xxx% од вредноста на вкупниот годишен приход на DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED, Лондон, Обединето Кралство остварен во 2015 година како последна деловна година, за која претпријатието има составена годишна сметка.

2. Глобата од точка 1) од ова решение сторителите на прекршокот се должни да ја платат во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx 07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави доказ/примерок од извршената уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

ПП бр. 09-18/20  
29 декември 2016 година  
Скопје

Претседател,  
Чедомир Краљевски, с.р.

#### 4012.

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/2010), постапувајќи по известувањето за планирано доделување на државна помош бр. 03-196/2 од 21.2.2017 година на Агенцијата за вработување на Република Македонија, на седницата одржана на 23.3.2017 година го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

1. Развој на претприемништвото – Програма за самовработување содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година со која се планира доделување на средства во вкупен износ од 285.999.000,00 денари од Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија (АВРМ) – Потсметка активни програми и мерки за вработување, кон УНДП, наменета за вработување на 1050 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа вработени во 1.000 новоотворени микро претпријатија за нивно поддржување во основање сопствена фирма, формализирање на веќе постоечката (неформална) дејност и во создавање дополнителни вработувања во врска со следниве намени:

- Неповратен грант во износ од 263.940,00 денари за реализација на секоје самовработување, од кои 246.000,00 денари во вид на директна поддршка за набавка на опрема и/или материјали, додека 17.940,00 денари служат за поддршка во вид на основна обука за претприемништво и водење бизнис, ваучер систем за

изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање на бизнисите не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата

- Грант во износ од 92.000,00 денари како финансиска поддршка за дополнителни вработени лица за 50 претпријатија во вкупен износ од 4.600.000,00 денари претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија“, бр. 141/2011).

Во реализација на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади до 29 години за нивна поддршка во основање сопствена фирма, формализирање на веќе постоечката (неформална) дејност и во создавање на дополнителни вработувања, при што е предвидено опфат од 315 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа, во вкупен износ од 85.799.700,00 денари.

1.2 Програма за самовработување на лицата со инвалидност содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година со која се планира доделување на средства во вкупен износ од 27.355.350,00 денари од Буџетот на АВРМ- потсметка на Посебниот фонд за лицата со инвалидност, кон УНДП, за 150 невработени лица, од кои 50 лица со попреченост од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа согласно Законот за вработување на инвалидни лица и 100 дополнително вработени лица во почетните бизниси, за целта: зголемување на пристапот и учеството на лицата со инвалидност, како и зголемување на можностите на пазарот на трудот за нивно вработување. Оваа програма вклучува обука за претприемништво, помош при развивање на одржлив бизнис план и регистрирање на дејност, неповратни грантови во форма на опрема и/или материјали, и менторство во време на започнување на бизнисот и истата не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Во реализација на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади до 29 години за нивна поддршка во основање на сопствена фирма, формализирање на веќе постоечката (неформалната) дејност и во создавање на дополнителни вработувања, при што е предвидено опфат на 45 невработени млади лица со инвалидност евидентирани во АВРМ како носители на бизнисот, од кои најмалку 30 невработени млади лица евидентирани во АВРМ како дополнителни вработувања, во вкупен износ од 8.206.605,00 денари.

2. Програмата Субвенционирани работни места која ќе се реализира за следниве намени:

2.1 Програма за поддршка на микро, мали и средни претпријатија за создавање на нови работни места содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година со која се планира доделување на средства во вкупен износ од 18.400.000,00 денари од Буџетот на

АВРМ – Потсметка на активните програми и мерки за вработување кон УНДП, при што ќе бидат опфатени 200 невработени лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа и која програма ќе се реализира на следниот начин:

неповратен грант во форма на опрема и материјали со вредност од 92.000,00 денари со кое ќе се поддржи создавање на нови работни места со полно работно време во микро, мали и средни правни субјекти кои биле регистрирани најмалку една година до денот на објавувањето на огласот, кои не го намалиле бројот на вработени во шесте месеци пред поднесување на апликацијата, кои ги имаат измирено сите обврски за даноци и постапката за задолжително социјално осигурување и кои имаат остварено добивка во претходната година, претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011). Во реализација на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 60 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 5.520.000,00 денари.

2.2 Програма за условен паричен надоместок за субвенционирани вработување на лица во социјален ризик која се планира да се реализира со вклучување на 21 невработено лице евидентирано во АВРМ како активни баратели на работа, во вкупен износ од 8.000.000,00 денари од Буџетот на Министерството за труд и социјална политика (кредит на СБ) за АВРМ и истата е насочена кон лицата евидентирани како невработени во АВРМ а кои се во социјален ризик, при што програмата нуди три вида на поволности кои работодавачот може да ги избере:

- шест месеци субвенционирање на бруто плата на работното место кај работодавач кој ќе вработи евидентирано невработено лице кое е во социјален ризик, при што работодавачот се обврзува да го задржи ова лице во работен однос најмалку уште дополнителни шест месеци;

- шест месеци субвенционирање на нето плата за работното место кај работодавач кој ќе вработи евидентирано невработено лице кое е во социјален ризик и шеесет (60) месечно ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување;

- шест месеци субвенционирање на нето плата за работното место кај работодавач кој ќе вработи евидентирано невработено лице кое е во социјален ризик и триесет и шест (36) месечно ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход со обврска работникот да се задржи дополнителни дванаесет (12) месеци на работа.

Субвенцијата се планира да се плаќа во два различни износа за две категории на лица:

- лицата кои немаат квалификации а кои ќе бидат вработени ќе добиваат субвенција за бруто месечна плата во износ од 14.900,00 денари на првите 6 месеци од периодот на субвенционираниот вработување, при што и на работодавачот во текот на првите 6 месеци исто така ќе му се исплаќаат по 5.000,00 денари месеч-

но по вработено лице за намената покривање на трошоците за обука и материјали, со што вкупните износи на субвенциите кои ќе им се исплаќаат на работодавачите ќе изнесуваат 19.900,00 денари

- лицата со повисок степен на образование или кои ќе бидат вработени на места на кои се извршуваат по-комплексни работни задачи ќе добиваат субвенција за бруто месечна плата во износ од 17.000,00 денари на првите 6 месеци од периодот на субвенционираниот вработување, при што и на работодавачот во текот на првите 6 месеци исто така ќе му се исплаќаат по 5.000,00 денари месечно по вработено лице за намената покривање на трошоците за обука и материјали, со што вкупните износи на субвенциите кои ќе им се исплаќаат на работодавачите ќе изнесуваат 22.000,00 денари

- претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011). Во реализација на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 15 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 4.718.000,00 денари.

2.3 Субвенционирани вработување невработени лица – Проект „Македонија вработува 2” која се планира да се реализира со вклучување на 5.000 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на работа на АВРМ, во вкупен износ од 507.540.000,00 денари (42.295.000,00 денари месечно) со цел да се поттикнат работодавачите да вработуваат невработени лица евидентирани во АВРМ како активно баратели на работа, при што работодавачите од приватниот сектор согласно одредбите од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ќе бидат ослободени од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход во зависност од тоа за која категорија на невработени лица станува збор.

Поточно за:

- работодавач кој ќе вработи невработено лице до 35 години возраст

- кое претходно немало засновано работен однос или

- кое претходно имало засновано работен однос, но пред вработувањето согласно оваа мерка немало засновано работен однос најмалку 3 месеци. Ослободувањето од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход се однесува за период во траење од 3 години сметано од денот на вработувањето, при што работодавачот е должен да го задржи на работа вработеното лице уште 1 година, по истекот на периодот за кој што е ослободен од плаќање придонеси од задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на возраст од 35-50 години, кое во последните 15 години било најмалку 10 години невработено и најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос согласно ова мерка. Работодавачот при вработување на невработени лица од оваа категорија ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително



социјално осигурување во траење од 5 години од денот на вработувањето, при што истиот е обврзан да го задржи лицето на работното место уште 1 година по истекот на рокот во кој што е ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување;

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на возраст над 50 години кое најмалку три месеци пред вработувањето немало засновано работен однос ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување во периодот од 60 месеци сметано од денот на вработувањето, при што истиот нема обврска да го задржи дополнителни месеци на работа по искористување на мерката;

- работодавач кој ќе вработи невработено лице на возраст над 58 години кое во последните две години пред вработувањето согласно оваа мерка немало засновано работен однос. Работодавачот при вработување на невработени лица од оваа категорија ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување до исполнување на условите за стекнување на правото на старосна пензија

- работодавач кој ќе вработи невработени лица кои се родители на три или повеќе деца кои најмалку три месеци пред вработувањето немало засновано работен однос. За реализација на ова мерка следните категории на лица ќе бидат дел од неа:

- самохран родител и член на еднородителско семејство кои најмалку три месеци пред вработувањето немало заснован работен однос;

- приматели на социјална парична помош;

- деца без родители и родителска грижа;

- жртви на семејното насилство;

- инвалидно лице со утврдена инвалидност согласно Закон за вработување на инвалидни лица и лице со утврдена намалена работна способност или професионална неспособност за работа за 50% согласно прописите од пензиското и инвалидското осигурување;

- професионални војници на кои им престанал работниот однос согласно Законот за служба во Армијата на Република Македонија

- родители на деца со пречки во развојот кои се корисници на посебен додаток најмалку три месеци пред вработувањето.

Работодавачот при вработување на невработени лица од оваа категорија ќе биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и персонален данок на доход во траење од 5 години сметано од денот на вработувањето

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не е државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош, при што доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011).

2.4 Субвенционирани работни места за лицата со инвалидност во вкупен износ од 183.100.650,00 денари од Буџетот на АВРМ – Посебниот фонд за вработување и работење на инвалидни лица, наменета за 300 невработени лица со инвалидност евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа согласно Законот за вработување на лица со инвалидност и одредбите од Правилникот за доделување неповратни грантови од Посебниот фонд и која има за цел зголемување на вработливоста и можностите за вработување на евиденти-

раните невработени лица со инвалидност претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, како хоризонтална помош која се доделува за вработување во смисла на член 4 став (1) точка 14) од Законот за контрола на државната помош, и истата е помош за вработување на инвалидизирани лица согласно член 29 и член 31 од Уредбата за условите и постапката за доделување на хоризонтална помош („Службен весник на Република Македонија,, бр. 3/14) при што доделувањето на истата е дозволено.

2.5 Поддршка на брзорастечки фирми – Газели содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, со која се предвидува да се опфатат 30 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа (најмалку 3 невработени лица по фирма) кај 10 микро и мали претпријатија производно ориентирани или кои обезбедуваат модерни услуги (ИТ и сл.), во вкупен износ на средства од 6.642.000,00 денари од буџетот на АВРМ- Потсметка за активни програми и мерки за вработување, и која мерка има за цел да го стимулира растот на домашните компании и зголеми бројот на работни места преку субвенционирање на средства за набавка на опрема и/или материјали, и истата се предвидува да се реализира на следниот начин:

- доделување на средства за набавка на единствена нова опрема во максимален износ од 615.000,00 денари по фирма, при што опремата нема да можат да ја отуѓат минимум 3 години од набавката, но под обврска фирмата да вработи минимум уште 3 лица пред набавката на опремата и истите да ги задржи на работа и да не го намали вкупниот број на вработени лица на неопрделено време во период од 3 години

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011).

Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 9 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа кај 3 микро и мали претпријатија производно ориентирани или кои обезбедуваат модерни услуги (ИТ и сл.) ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 1.992.600,00 денари.

2.6 Финансиска поддршка за приватни детски градинки во вкупен износ од 6.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ - Потсметка за активни програми и мерки за вработување со која се предвидува да се опфатат 40 невработени лица и која би се реализирала на следствен начин:

- на заинтересираните физички или правни лица кои ќе отворат нова или ќе прошират постоечка приватна детска градинка ќе им се одобри неповратна финансиска помош (грант) во износ од 600.000,00 денари по градинка, под услов:

- одобрените средства да ги користат за набавка на нови основни средства и/или материјали;

- набавените основни средства и/или материјали не ќе можат да ги отуѓат минимум 3 години од периодот на извршената набавка;

- треба да се реализираат дополнителни 4 нови вработувања и истите да бидат во работен однос уште најмалку во наредните 18 месеци

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

2.7 Финансиска поддршка за приватни домови за стари лица во вкупен износ од 7.500.000,00 денари од Буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување со која се предвидува да се опфатат 40 невработени лица и која би се реализирала на следниот начин:

- на заинтересираните физички или правни лица кои ќе отворат нов или ќе прошират постоечки приватен дом за стари лица ќе им се одобри неповратна финансиска помош (грант) во износ од 750.000,00 денари за еден дом за стари лица, под услов:

- одобрените средства да ги користат за набавка на основни средства и/или материјали;

- набавените основни средства и/или материјали не ќе можат да ги отуѓат минимум 3 години од периодот на извршената набавка;

- треба да се реализираат дополнителни 4 нови вработувања и истите да бидат во работен однос уште најмалку во наредните 18 месеци

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

3. Програмата Обуки содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, која ќе се реализира на начин:

3.1 Обука кај познат работодавач за реализација на која се планират да се доделуваат средства во вкупен износ од 11.335.600,00 денари од Буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и со која ќе бидат опфатени 400 невработени лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа, при што на невработените лица ќе им се обезбедува обука за извршување на задачите за конкретно работно место кај работодавачот претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1)

од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011).

Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 120 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 3.400.680,00 денари.

3.2 Обука на работното место со субвенционирано вработување за реализација на која се планират да се доделуваат средства во вкупен износ од 62.040.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување со која ќе бидат опфатени 440 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на работа на АВРМ со цел евидентирани невработени лица да се стекнат со стручни знаења и вештини за извршување на работните задачи според потребите на работодавачот и поттикнување вработување на евидентирани невработени лица кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот (ранливи категории на невработени лица), при што во оваа категорија на невработени лица се сметат: млади лица до 29 години со ниски квалификации, жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, Роми, осудени лица во отпуштање од казнено поправна установа, невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година, млади невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 6 месеци, родители на деца со пречки во развојот, како и родители на 3 и повеќе деца

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија,, бр. 141/2011).

Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 135 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 19.035.000,00 денари.

3.3 а) Обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот во вкупен износ од 16.072.000,00 денари, при што 3.444.000,00 денари од ИПА – втор директен грант кон АВРМ (за 40 лица) и 12.628.000,00 денари од ИПА – трет директен грант кон АВРМ (за 220 лица), мерка со која ќе бидат опфатени 260 невработени лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа и која има за цел зголемување на вработливоста на невработените лица преку стекнување знаења и вештини за занимања барани на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 220 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 12.628.000,00 денари.

3.3.6) Обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот во вкупен износ од 13.700.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување, мерка со која ќе бидат опфатени 250 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на работа на АВРМ и која има за цел зголемување на вработливоста на невработените лица преку стекнување знаења и вештини за занимања барани на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 75 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 4.110.000,00 денари.

3.3 в) Обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот (за лица со инвалидитет) во вкупен износ од 2.544.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка на Посебниот фонд за лица со инвалидитет, мерка со која ќе бидат опфатени 30 невработени лица од евиденцијата на активни баратели на работа на АВРМ и која има за цел зголемување на вработливоста на невработените лица со инвалидитет кои се работоспособни, преку стекнување знаења и вештини за занимања барани на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 9 невработени лица со пречки во видот и слухот од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 763.200,00 денари.

3.3 Обука за напредни ИТ- вештини со која ќе бидат опфатени 440 невработени лица и невработени млади лица до 29 години од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа, во вкупен износ од 36.531.000,00 денари од кои 18.265.500,00 (за 220 лица) од ИПА трет директен грант кон АВРМ и 18.265.500,00 (за 220 лица) денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување, со која се има за цел надградување на вештините на евидентираниите активни баратели на работа во областа на информатичката технологија со цел да се зголеми нивната конкурентност и побрза интеграција на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа мерка значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 220 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 18.265.500,00 денари.

3.4 Обука за возачи за Ц, Д и Е – категорија со која ќе бидат опфатени 194 лица (од кои 100 невработени лица), во вкупен износ од 4.410.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување, со која се има за цел зголемување на вработливоста на евидентираниите невработени лица преку стекнување на вештини согласно побарувањата во сообраќајната струка и искажаните потреби за работна сила во ова стопанска гранка и нивно вработување не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош

заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа мерка значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 30 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 900.000,00 денари.

3.5 Обука за стекнување на вештини од стари занаети за реализација на која се планират да се доделуваат средства во вкупен износ од 6.240.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување со која ќе бидат опфатени 60 невработени лица со цел да се поттикнат невработените лица за стекнување со вештини од традиционални стари занаети, преку обуки не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 18 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 1.872.000,00 денари.

3.7 а) Практиканство 1 во вкупен износ од 18.915.000,00 денари од ИПА- трет директен грант кон АВРМ и во која ќе бидат опфатени 1.000 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа со цел невработените лица до 29 годишна возраст со завршено средно или високо образование да имаат можност да се здобијат со практични вештини и искуство кај работодавач од приватен и невладин сектор не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

3.6 б) Практиканство 2 со која ќе бидат опфатени невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа, со финансиски средства обезбедени од страна на работодавачот со цел невработените лица со средно и високо образование, постдипломците и други евидентирани невработени лица до 29 годишна возраст да имаат можност да се здобијат со одредени знаења и вештини кај работодавач од приватен сектор заради нивно овозможување подготвени да се вклучат на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што финансиските средства за реализација на оваа мерка не се доделуваат од страна на државата туку од страна на работодавачот.

а) Обука за основни вештини за вработување (странски јазици) во вкупен износ од 6.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и со која ќе бидат опфатени 1.000 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа со цел на невработените лица да им се обезбеди стекнување на знаење од странски јазици заради зголемување на нивната вработливост и конкурентност на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговија. Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години и невработени лица, при што за 300 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 1.800.000,00 денари.

3.8 б) Обука за основни вештини за вработување (компјутери) во вкупен износ од 5.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и со која ќе бидат опфатени 1.000 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа со цел на невработените лица да им се обезбеди стекнување со основни компјутерски вештини односно дигитална писменост заради зголемување на нивната вработливост и конкурентност на пазарот на трудот не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години и невработени лица, при што за 300 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 1.500.000,00 денари.

3.8 в) Обука за странски јазици со сертификати во вкупен износ од 15.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и со која ќе бидат опфатени 1.000 невработени лица со цел надградување вештини на евидентирани невработени лица во доменот на јазичните познавања преку спроведување интензивна обука за стекнување повисоко ниво на познавање на деловниот странски јазик не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење му се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 300 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 4.500.000,00 денари.

3.9 Обука за стекнување квалификации според моменталните потреби на пазарот на труд (сектор услуги и индустрија) во вкупен износ од 2.806.000,00 денари од УНДП и со која ќе бидат опфатени 30 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа и која мерка има за цел поставување на рамка на квалификации според потребите на приватните компании за два сектора (сектор услуги и индустрија) претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011).

Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 9 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 841.800,00 денари.

3.10 Обука и советување за претприемништво за млади до 29 во вкупен износ од 17.527.500,00 денари од ИПА – трет директен грант кон АВРМ и со која ќе бидат опфатени 950 млади невработени лица до 29 години евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа со цел на младите лица да им се создаде нови и поинакви можности за вработување преку спроведување на обука и советување за претприемништво и бизнис менаџмент не претставува државна помош во

смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

4. Програма за општинско-корисна работа содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година во вкупен износ од 7.170.000,00 денари од буџетот на АВРМ- Потсметка за активни програми и мерки за вработување, и со која мерка ќе бидат опфатени 150 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа со цел обезбедување социјална вклученост на потешко вработливи лица заради стекнување на одредени вештини и нивно постепено вклучување на пазар на труд не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата. Во реализацијата на оваа програма значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години, при што за 45 невработени лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа ќе бидат обезбедени средства во вкупен износ од 2.151.000,00 денари.

5. Пилот програми – Развој и имплементација на пилот програми за млади според локалните потреби содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, со која се предвидува да се опфатат невработени млади лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа, во вкупен износ на средства од 4.926.000,00 денари, при што 2.463.000,00 денари од Буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување и 2.463.000,00 денари од Меѓународна организација на трудот (МОТ) со цел да се поддржат Локалните економско-социјални совети, АВРМ и МТСП во развој и имплементација на пилот програми за вработување на млади на локално ниво во три општини не претставува државна помош согласно член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

6. Услуги за вработување содржана во Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, која се планира да се реализира преку следниве категории:

- помош при барање на работа преку обезбедување информации за пазарот на трудот (информации за потребни занимања, слободни работни места и услови за работа), помош при изработка на CV, советување за вработување и подготовка на индивидуален план за вработување, и со која ќе бидат опфатени 10.000 невработени лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа со цел невработените лица да стекнат вештини за поефикасно барање на работа и вработување, во вкупен износ од 3.360.000,00 денари од Буџетот на АВРМ. Во реализацијата на оваа мерка приоритет се дава на категоријата - млади лица до 29 години за стекнување со вештини за поефикасно барање на работа, при што се планира опфат на корисници 3000 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа и потребни средства во износ од 1.008.000,00 денари;

- обука за подготовка за вработување и вештини за барање работа со која на младите лица првентивно им се овозможува да се мотивираат активно да се вклучат во пазарот на трудот и истовремено да совладаат вештини и знаења кои би им биле од корист при барањето работа, при што вкупниот износ на средства од 8.610.000,00 од ИПА – трет директен грант кон

АВРМ ќе опфаќа број на корисници од 1400 невработени млади лица до 29 години евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа;

- мотивациски обуки за советување и обука на невработените лица околу техниките на барање работа (индивидуални и групни сесии) со цел зголемување на мотивираноста и самодовербата кај невработените лица активно да бараат работа и да се обезбедат совети и насоки за користење на услугите достапни во АВРМ, и со која ќе бидат опфатени 8.000 невработени лица, и тоа млади лица на возраст до 29 години, со предност на оние со ниски квалификации и долгорочно невработени лица, во вкупен износ од 2.688.000,00 денари од Буџетот на АВРМ. Во реализацијата на оваа мерка приоритет им се дава на категоријата - млади лица до 29 години, при што е предвидено опфат на 2.400 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа и вкупен износ од средства 806.400,00 денари;

- посредување при вработување и помош за работодавачите при идентификување и вработување на работници (опис и формулација на работното место и привичен избор на кандидати за работата и организирање интервјуа за работа) со цел за да се олесни поврзувањето на понудата и побарувачката на работна сила, и со која ќе бидат опфатени 3000 барања за посредување при вработување и вкупен износ на средства од 1.008.000,00 денари од буџетот на АВРМ;

- услуги за работодавачите во смисла на доставување на информации, советување и обезбедување можности за користење на услугите и активните програми и мерки за вработување, како и поволности за вработување на невработените лица достапни преку АВРМ, совети за вработување, совети од областа на трудовото законодавство, учество во разни форми на соработка како Форум за работодавачи, саеми за вработување и слично со цел на работодавачите да им се понудат квалитетни услуги за задоволување на нивните потреби од работна сила, и со која ќе бидат опфатени 5.000 работодавачи и потребен вкупен износ на средства од 1.680.000,00 денари од буџетот на АВРМ;

- подготовка за вработување и за работа со цел младите невработени лица да усвојат знаења и да развијат вештини што се бараат на пазарот на трудот како подготовка за вработување и за работа, за да им се овозможи полесна и побрза интеграција на пазарот на трудот, и со која ќе бидат опфатени 3.000 невработени млади лица на возраст до 29 години евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа, во вкупен износ од 1.008.000,00 денари од буџетот на АВРМ;

- обуки за животни вештини и мотивација со цел невработените лица да развијат вештини што се барат на пазарот на трудот како подготовка за вработување и за работа, за да им се овозможи полесна и побрза интеграција на пазарот на трудот, и со која ќе бидат опфатени 2.000 невработени лица евидентирани во АВРМ како активни баратели на работа од кои 1000 лица корисници на социјална парична помош, во вкупен износ од 5.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка на активни програми и мерки за вработување;

- професионална ориентација и кариерно советување со цел невработените лица кои бараат работа да се стекнат со вештини за истражување на можностите за кариера, вештини за барање работа и планирање на сопствениот кариерен развој, и со која ќе бидат опфатени 1.800 невработени лица и лица евидентирани во

АВРМ како активни баратели на работа во вкупен износ од 604.800,00 денари од буџетот на АВРМ. Во реализација на оваа мерка значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години за нивно професионална ориентација и кариерно советување при што е предвидено опфат на 540 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа во вкупен износ од 181.440,00 денари;

- услуги за активирање на поединците изложени на ризик од социјално исклучување која е насочена кон корисниците на социјална помош, долгорочно невработените и другите групи кои се соочуваат со конкретни пречки за влез на пазарот на трудот, пред да се упатат на активните програми на пазарот на трудот и со која ќе бидат опфатени 1.000 невработени лица евидентирани во АВРМ кои се припадници на групи во ризик од социјално исклучување во вкупен износ од 2.916.000,00 денари, при што 1.692.000,00 денари се од буџетот на АВРМ активни програми и мерки за вработување кон УНДП, додека 1.224.000,00 денари се дадени од страна на УНДП. Во реализација на оваа мерка значење се дава на категоријата – млади лица до 29 години со цел да се зголеми пристапот и учеството на младите лица изложени на ризик од социјалното исклучување до услугите и програмите за вработување достапни во АВРМ, при што е предвидено опфат на 300 невработени млади лица од евиденцијата на АВРМ на активни баратели на работа во вкупен износ од 874.800,00 денари;

- едукација за користење на он-лајн услугите на АВРМ со цел да се подобри пристапот и користењето на он-лајн услугите на АВРМ и да се едуцираат корисниците на услугите на АВРМ како подобро да го користат он-лине системот на АВРМ, и со која ќе бидат опфатени 200 лица во вкупен износ од 900.000,00 денари од буџетот на АВРМ;

- саеми за вработување со која се има за цел преку одржување на саеми за вработување да им се овозможи на работодавачите обезбедување на работна сила согласно нивните потреби, како и да се создадат можности за успешно претставување на пазарот на трудот и вработување на невработени лица, во вкупен износ од 7.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни мерки за вработување не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

7. Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во вкупен износ од 3.000.000,00 денари од буџетот на АВРМ – Потсметка за активни програми и мерки за вработување, со која мерка ќе бидат опфатени 3.000 работодавачи од приватниот сектор (со 7 и повеќе вработени) за нивно анкетирање во врска со нивните потреби од нови вработувања во наредните 6 до 12 месеци; потребите од занимања на планираните нови вработувања и потребите од вештини со кои треба да располагаат кандидатите за планираните нови вработувања не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош заради фактот што истата нема односно не може да има влијание врз конкуренцијата и трговијата.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-16  
23 март 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Благој Чурлинов, с.р.

**4013.**

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош поднесено од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, на седницата одржана на 23.5.2017 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Средствата доделени од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во вкупен износ од 116.500.000,00 денари од Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2017 година („Службен весник на Република Македонија, бр. 192/2016) за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет врз основа на Правилникот за начинот, видот и висината на субвенциите („Службен весник на Република Македонија, бр. 53/13, 147/14, 50/15 и 32/16) за остварување на субвенции за туроператори и туристички агенции за престој на странски туристи во РМ, и тоа за:

- престој во Македонија со најмалку остварени три ноќевања со доручек, во сместувачки капацитети кои имаат важечко решение за категоризација;

- организиран групен превоз, со посебно закупени автобуси, авиони и возови, или закупени минимум десет места во наведените превозни средства, од местото на поаѓање на групата до местото на користење на услугата во сместувачкиот објект и враќање на групата на иста релација (возењето со автобус, авион, или воз, за време на престојот во Македонија не се вклучени);

- организиран групен превоз на редовни авионски линии или редовен железнички и автобуски сообраќај со доаѓање и враќање на групата (најмалку десет лица во група);

- комбинирана тура – организиран групен превоз во комбинација со две превозни средства како главни превозни средства (авион, автобус или воз) при што, превозното средство во доаѓање на одредената дестинација се смета за главно и за него се поднесува барање и

- кружни тури (со минимум едно ноќевање во трета земја) кои се организираат во земјите од регионот (најмалку десет лица во група) со организиран превоз при поаѓање и заминување на авион, автобус или воз до колку се остварат најмалку две ноќевања со услуга, ноќевање со доручек во Република Македонија

претставуваат државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош, која како шема на помош во смисла на член 4 став (1) точка 1) од Законот за контрола на државната помош ја доделува Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и чие доделување е дозволено согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош бидејќи се работи за помош наменета за унапредување на остварувањето на проекти од значаен економски интерес за Република Македонија.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-17  
23 мај 2017 година  
Скопје

Претседател,  
**Благој Чурлинов, с.р.**

**4014.**

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по известувањето за планирано доделување на помош бр. 10-20 од 14.02.2017 година, согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година поднесено од Министерството за економија бр. 18-749/1 од 13.2.2017 година, на седницата одржана на 21.2.2017 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Комисијата за заштита на конкуренцијата при испитување на Известувањето за планирано доделување на помош бр. 18-749/1 од 13.2.2017 година, поднесено од страна на Министерството за економија, како давател на државна помош, за планирано доделување на помош преку Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година, утврди дека:

Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година претставува шема на помош согласно член 4 став (1) точка 1 од Законот за контрола на државната помош.

1. Мерката 1 од дел II, област В. Поддршка и развој на кластерското здружување од Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2017 година под наслов Поддршка на проекти од кластерските здруженија во износ од 1.600.000,00 денари при што Министерството за економија ги надоместува дел од трошоците во висина од 75% од проект, но не повеќе од 400.000,00 денари поединечно за секој барател на апликација, направени за следниве намени:

- поврзување на кластерите со универзитетите;
- развој на иновативни и брендирано производи;
- интернационализација на кластерските здруженија, преку организирање на меѓународни настани за вмрежување;
- стратегии за кластерски базиран економски развој;
- развивање на стандарди за квалитет и прилагодување со барањата на ЕУ- пазарите;
- организирање на обуки;
- промотивни активности;
- размена на искуства

претставува помош од мало значење (de minimis) во смисла на член 4 став (1) точка 4) од Законот за контрола на државната помош и член 4 од Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis) („Службен весник на Република Македонија, бр. 141/2011) и истата не претставува државна помош согласно член 9 став (1) од Законот за контрола на државната помош. Доделувањето на помошта од мало значење (de minimis) треба да се врши во согласност со Уредбата за условите и постапката за доделување на помош од мало значење (de minimis).

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-20  
21 февруари 2017 година  
Скопје

Претседател,  
**Благој Чурлинов, с.р.**

**4015.**

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 10 и член 15 став (3) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија, бр. 145/2010), а постапувајќи по Известувањето за планирано доделување на помош поднесено од страна на Министерството за труд и социјална политика врз основа на Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија, на седницата одржана на 6.9.2017 година го донесе следното

**РЕШЕНИЕ**

Предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија, бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15 и 129/15) претставува шема на помош и истиот се одобрува.

Се задолжува Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија да подготви извештаи за доделената државна помош за планираниот период на спроведувањето на мерката за воведување минимална плата и истите да го достави до Комисијата за заштита на конкуренцијата во законски предвидениот рок.

Финансиската помош за исплата на минималната плата која ќе му се обезбеди на работодавачот за периодот септември 2017 година – февруари 2018 година, и тоа:

- 2.000 денари по вработен, за вработени кои биде во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и марти 2017 година и просечниот износ на исплатената месечна нето плата за овој период им бил до 10.000 денари

- 1.500 денари по вработен, за вработени кои биде во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и марти 2017 година и просечниот износ на исплатената месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 10.001 и 10.500 денари

- 1.000 денари по вработен, за вработени кои биде во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и марти 2017 година и просечниот износ на исплатената месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 10.501 и 11.000 денари

- 500 денари по вработен, за вработени кои биде во работен однос кај работодавачот во јануари, февруари и марти 2017 година и просечниот износ на исплатената месечна нето плата за овој период им бил помеѓу 11.001 и 11.500 денари

како и финансиската помош која ќе му се обезбедува на работодавачот за периодот март 2018 - август 2018 година, во висина од 50% од горенаведените финансиски износи

претставува државна помош чие доделување може да се дозволи бидејќи се работи за помош наменета за отстранување на потешкотиите во домашното стопанство согласно член 8 став (2) точка б) од Законот за контрола на државната помош.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Уп. бр. 10-50  
6 септември 2017 година  
Скопје

Претседател,  
Благој Чурлинов, с.р.

**КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****4016.**

Врз основа на член 71 ст. 1 т. б) в.в со член 78 став 1 т. ж) и член 79 став 4 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр.72/16 и бр. 142/16), Претседателот на Управниот одбор на Комората на извршители на РМ на ден 28.11.2018 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**

Се брише од именик на извршители Владо Стеваноски со адреса на живеење на ул. Иво Лола Рибар бр. 2/6 од Прилеп и ЕМБГ 2911954440001 упишан во Именикот на извршители при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 42.

Ова решение влегува во сила на ден 29.11.2018 година.

**Образложение**

На ден 22.2.2007 година со Решение на Министерот за правда бр. 07-1341/1 лицето Владо Стеваноски беше именуван за извршител на подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар. На ден 10.4.2009 година со Решение на Министер за правда бр. 09-1858/1 на лицето Владо Стеваноски од Прилеп, именуван со Решение бр. 07-1341/1 од 22.2.2007 година на Министер за правда за извршител на подрачјето на Основен суд Охрид, Основен суд Струга и Основен суд Дебар му престана функцијата извршител. Со Решение на Министер за правда бр. 09-7236/1 од 10.12.2008 година извршителот Владо Стеваноски е именуван за извршител на подрачјето на Основен суд Прилеп и Основен суд Крушево.

Врз основа на чл. 33 став 5 од Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/05 и бр. 50/06), извршен е упис на извршител Владо Стеваноски во Именикот на извршители што се води од страна на Управниот одбор при Комората на извршители на РМ како извршител под реден број 42.

На ден 28.11.2018 година до Комората на извршители доставено е Решение бр. 09- 5469/3 од 23.11.2018 година, со кое Министерот за правда како надлежен орган согласно чл. 71 ст. 1 точка б) од Законот за извршување („Службен весник на РМ“ бр. 72/16 и бр. 142/16), донесува решение за престанок на должноста извршител на Владо Стеваноски од Прилеп, поради навршување на 64 години возраст согласно закон, со датум на влегување на сила на решението на ден 29.11.2018 година.

Управниот одбор на Комората на извршители на РМ, во рамки на своите овластувања, на ден 28.11.2018 година донесе одлука за бришење на извршител Владо Стеваноски од Прилеп од Именикот на извршители кој се води при Комората на извршители на РМ врз основа на што на истиот му престануваат сите обврски спрема Комората на извршители на РМ.

Согласно горенаведеното Управниот одбор на Комората на извршители на РМ, одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Бр. 02-554/3  
28 ноември 2018 година  
Скопје

Комора на извршители  
на Република Македонија  
Претседател на Управен одбор,  
Зоран Димов, с.р.

Правна поука: против оваа одлука извршителот има право на правна заштита со поведување на управен спор пред Управен суд на РМ во рок од 30 дена по приемот.



*Службен весник*  
на Република Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.  
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622



2018223